

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 111 Год. LXVI

Вторник, 24 август 2010

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2151. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - Охрид.....	2	2158. Одлука за одделните земјоделски производи за кои е потребен упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи.....	7
2152. Уредба за видовите на дејности кои можат да се вршат како дополнителни дејности на семејните земјоделски стопанства и нивниот обем.....	2	2159. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за постдипломски студии во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2010/2011 година.....	7
2153. Одлука за одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, за 2009 година.....	5	2160. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Сојузна Република Германија.....	7
2154. Одлука за основање на Државната комисија за вршење на надзор во казнено поправните и воспитно поправните установи во Република Македонија.....	5	2161. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „LOGEX 10“ во СР Германија.....	8
2155. Одлука за измена на Статутот на акционерското друштво за Аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“, во државна сопственост.....	6	2162. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Италијанската Република, со седиште во Бари.....	8
2156. Одлука за давање согласност за имплементирање на одредбите на резолуцијата 255 на секретаријатот на UN/ECE, а во врска со Европската спогодба за главните меѓународни Е-железници.....	6	2163. Програма за изменување на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2010 година.....	8
2157. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Македонскиот национален комитет за споменици и места-ИКОМОС...	6		

	Стр.		Стр.
2164. Програма за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации за промовирање на меѓуетнички односи за 2010 година.....	10	2173. Решение од Комисијата за хартии од вредност	24
2165. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	11	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
2166. Изменување на лиценца под број 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотелскиот комплекс „Фламинго“ во Гевгелија, граничен премин Богородица.....	11	9. Преглед на декларации, заеднички позиции, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2010 година.....	1
2167. Правилник за изменување на Правилникот за странците.....	11	10. Преглед на декларации, заеднички позиции, одлуки, регулативи и изјави на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јануари – 30 јуни 2010 година.....	3
2168. Правилник за начинот и постапката за вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителните производи и други објекти и предмети на места на влез во Република Македонија*.....	22	11. Преглед на декларации, заеднички позиции, одлуки, регулативи и изјави на ЕУ (Брисел) од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица за периодот 1 јануари – 30 јуни 2010 година.....	4
2169. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	23	12. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбур), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари – 30 јуни 2010 година.....	5
2170. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	23	Огласен дел.....	1-60
2171. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	24		
2172. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	24		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2151.

Врз основа на член 9 ставот 4 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 106/2008, 26/2009, 83/2009 и 99/2009) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 август 2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ - ОХРИД

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07– 3500/1
23 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2152.

Врз основа на член 82 став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе

У Р Е Д Б А ЗА ВИДОВИТЕ НА ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ КАКО ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЈНОСТИ НА СЕМЕЈНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И НИВНИОТ ОБЕМ

Член 1

Со оваа уредба поблиску се пропишуваат видовите на дејности кои можат да се вршат како дополнителни дејности на семејните земјоделски стопанства и нивниот обем.

Член 2

Видови на дејности кои можат да се вршат како дополнителни дејности на семејно земјоделско стопанство се:

А. Традиционално производство

а) Преработка на земјоделски производи, мед и пчелни производи, лековити билки, шумско овошје, печурки и други шумски плодови

- б) Месо и месни производи
- в) Млеко и млечни производи
- г) одгледување на птици
- д) инкубација на јајца

ѓ) Зеленчук

- преработен и конзервиран компир
- сокови од зеленчук
- преработен и конзервиран зеленчук и
- готвење и на друг начин подготвување на производи од зеленчук

е) Овошје

- овошни сокови
- преработено и конзервирано овошје и јаткасто овошје
- готвење и на друг начин подготвување на производи од овошје
- Растителни и животински масла и масти
- маргарин и слични хранителни масти
- Млински и скробни производи
- пченкарно масло и
- трици и други млински производи

ж) Сточна храна

з) Друга храна

- леб
- свежо пециво и слатки
- трајно пециво
- тестенини
- чај
- оцет
- аромати и
- зачини

с) Пијалоци

- вино
- други ферментирани пијалоци и овошни вина
- ароматизирани вина од свежо грозје
- дестилати од грозје
- дестилати од овошје
- дестилати од житни и индустриски култури и
- пиво

и) Дрво

- стругано, рендано или импрегнирано
- фурнир, лепени, фибер, иверка, панелни и други плочи
- столарски и дрводелски изработки
- дрвена амбалажа и
- дрвени брикети
- деланки и
- цепаници

Б. Традиционални услуги и продажба на производи и изработки од други фарми

а) Продажба на производи и изработки од околните фарми на семејното земјоделско стопанство

б) На друго место преработени или произведени изработки од свои суровини,

в) Туризам на семејното земјоделско стопанство,

г) Угостителство

- семејно земјоделско стопанство со сместување

- семејно земјоделско стопанство со простор за кампување
- излетничко семејно земјоделско стопанство
- винарија и
- бачило

д) Дејност различна од угостителство

- посета на семејното земјоделско стопанство и неговите обележја и фарми во околината
- приказ на сите активности од основната земјоделска и шумарска дејност
- приказ на сите активности од останатите типови на дополнителна дејност на семејното земјоделско стопанство
- туристички превоз на патници во запрежни коли
- јавање животни
- жичари, ски лифтови, елеватори
- изнајмување спортски реквизити и
- изнајмување површини за пикник

В. Традиционални занаетчиски дејности

а) Дејност поврзана со традиционални работи на семејното земјоделско стопанство

- печење на леб
- печење на македонски колачи и пецива и
- подготовка на тестенини

б) домашни занаетчиски и традиционални производи

- грнчарија
- керамика
- плетење
- ткаење
- рачно плетење
- изработка на плетени везови
- домашна галантерија од суво дрво и одржување на стара галантерија од суво дрво
- свеќарство
- уникатни модерни дизајни од кожа и делови од кожа
- седларство
- изработка на налани
- изработување на уметнички ковачки производи
- изработка на домашни дрводелски производи
- домашна столарија
- резбарство
- изработка на украси
- производи од слама
- уникатно цртање на текстил
- уникатно шиенење и кроење за посебни намени
- предмети од сушено цвеќе и други растенија
- производство на вештачко и полувештачко цвеќе
- казанџиство
- варџилница
- уникатно каменарство
- јажарство
- изработка на камшици
- изработка на седла и самари
- изработка на маски
- изработка на декоративни и украсни предмети
- дупликати на авторизирани производи
- современо дизајнирани, честопати и сложено изработени производи, составени од различни материјали
- дупликат на производи од нашето наследство
- уникатни стакларски авторски производи
- уметнички производи од кристал

- јагленарство
 - производство на гасена и негасена вар
 - рачно цртање на различни предмети
 - современо излагање на производи од нашето наследство
 - декоративно обликување на тесто и други нови материјали
 - рачна изработка на играчки и кукли и
 - уникатно уметничко леење на метал (леарство)
- в) покривки од слама, шиндра и шкрилец
- г) изработка на слама за покривки
- д) изработка на шолји
- ѓ) кршење на камен;
- е) традиционално производство на билки и мируди и
- з) потковување на коњи и други видови домашни животни со ковачница

Г. Производство и продажба на енергија од обновливи извори

- а) Стопанисување и продажба на енергија од обновливи извори
- дрвна биомаса
 - ѓубрива и ѓубрење
 - извор на вода
 - извор на ветер и
 - соларен извор

Д. Услуги со земјоделска и шумарска механизација, опрема, алати и животни

- а) Услуги со земјоделска механизација
- работа со трактори и други машини на фарма
 - одржување на патиштата и чистење на снег
 - одржување на зеленило и
 - превоз на млеко со трактор.

- б) Услуги со шумарска механизација
- сеча на дрва
 - транспорт на стебла и дрва од шума и
 - дрва за огрев, деланки

- в) Работа со животни

- г) Услуги од опрема за
- сеча на дрва
 - производство на дрвени брикети
 - гмечење
 - мелење
 - сушење
 - пакување
 - преработка на месо и
 - преработка на млеко.

- д) Закуп на
- земјоделска механизација
 - земјоделска опрема
 - шумарска механизација
 - шумарска опрема и
 - домашни животни

Ѓ. Собирање и компостирање на отпадни органички материи

- лисја
- гранки

- плодови
- отпадоци од преработки од дрвна маса и
- отпадоци од преработки од овошје, зеленчук, грозје, поделелски и индустриски култури

Е. Одгледување и преработка на слатководни видови риби, жаби и ракови

- а) аквакултура (риби, жаби и ракови) и
- б) преработка на риби, жаби и ракови

Ж. Одгледување на цвеќе

З. Алтернативно земјоделско производство

- а) градинарство
- зеленчук и
 - украсни растенија

- б) овоштарство
- в) печуркарство
- г) маслинарство

- д) производство на консумни јајца и подмладок од алтернативни видови на живина

- ѓ) одгледување на дивеч

- е) производство на консумни јајца и подмладок од алтернативни видови на живина

- ж) производство на полжави

- з) одгледување на животни за производство на крзно (чинчили и нутрии) и

- с) одгледување на куникули

- и) одгледување на положави

- ј) производство на ноеви и

- к) одгледување на биволи

С. Пчеларство

- а) одгледување на матици
- б) одгледување на роеви и
- в) производство на мед, полен, прополис и млеч

Член 3

(1) Дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство може да се врши во максимален обем, која по полнолетен член на семејство не треба да надмине 1,5 пати од просечната бруто плата по вработен во Република Македонија за изминатата календарска година, односно три просечни плати по вработен во подрачјата со ограничени можности за земјоделско производство во Република Македонија.

(2) На семејното земјоделско стопанство можат истовремено да се вршат неколку видови на дополнителни дејности доколку за тоа постојат услови кои се утврдени во ставот 1 од овој член, а не влијаат негативно на безбедноста на храна, здравјето на луѓето и животната средина.

Член 4

(1) Во максималниот обем на вршење на дополнителна дејност од член 3 на оваа уредба треба:

- за дополнителна дејност производство на вино, да се обезбеди најмалку 30% сопствена суровина наменета за краен потрошувач

- за дополнителна дејност производство на пиво да се обезбеди најмалку 30% сопствена суровина наменета за краен потрошувач

- за дополнителна туристичка дејност на семејно земјоделско стопанство - да се обезбеди најмалку 20% суровини од сопствено производство, а најмногу 40% суровини од други семејни земјоделски стопанства

- за дополнителна дејност преработка на храна од растително потекло семејното земјоделско стопанство да има најмалку 30% сопствени суровини, а остатокот да се обезбеди од други семејни земјоделски стопанства

- за дополнителна дејност преработка на храна од животинско потекло да се обезбеди најмалку 50% сопствена суровина а која е наменета за крајните потрошувачи

- за дополнителна дејност продажба на производи изработени на семејното земјоделско стопанство, вредноста на продажбата на производите изработени на семејното земјоделско стопанство да биде најмалку 30% од вкупната вредност на продажбата на семејното земјоделско стопанство

- за дополнителна дејност преработка на други шумски производи и плодови на семејно земјоделско стопанство, суровини од сопствено производство да се обезбедат најмалку 20% од потребните суровини

- дополнителна дејност одгледување и преработка на аквакултурата да се обезбеди со дозвола за аквакултура.

(2) Кога има 30% неуспех на реколтата поради природни елементарни непогоди или појава на болести или штетници во тој случај се зема во предвид 50% од наведените вредности во став 1 во втората, третата, четвртата и петтата алинеја од овој член.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4353/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2153.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 47/10), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, за 2009 година бр.02-129/26 од 25.02.2010 година, усвоени од Управниот одбор на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, на седницата одржана на 25.02.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2938/1
13 јуни 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2154.

Врз основа на член 82 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се основа Државна комисија за вршење на надзор во казнено поправните и воспитно поправните установи во Република Македонија (во натамошниот текст: Државна комисија).

Член 2

Државната комисија има задача со повремени посети на казнено поправните и воспитно поправните установи да ги согледува состојбите во однос на примена на законот и другите прописи и правила за извршување на санкциите, третманот на осудените лица, условите во кои живеат и работат и да спроведуваат анкета за положбата и правата на осудените лица.

Државната комисија за утврдените состојби составува записник со соодветни предлози и мерки и определува рок за отстранување на неправилностите.

Записникот од ставот 1 на овој член Државната комисија го доставува до Владата на Република Македонија, Управата за извршување на санкциите и судот надлежен за извршување на санкциите.

Член 3

Членови на Државната комисија за вршење на надзор во казнено поправните и воспитно поправните установи во Република Македонија се од редот на судии, пенолошки, социјални и просветни работници, Министерството за правда, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија и од научни и стручни работници, за време од 5 години, во следниот состав:

1. Фатон Пачуку, судија - Врховен суд на Република Македонија;
2. Марјанчо Тодоровски, државен секретар - Министерство за труд и социјална политика;
3. Вера Менковска, раководител на сектор - Државен санитарен и здравствен инспекторат, Министерство за здравство;
4. Катерина Костеска, државен секретар - Министерство за економија и
5. Билјана Бришкоска-Бошковски, државен секретар - Министерство за правда.

Државната комисија од своите членови избира претседател и негов заменик.

Член 4

Државната комисија еднаш годишно за својата работа ја известува Владата на Република Македонија и јавноста.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2995/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2155.

Врз основа на член 383, став 1 алинеја 1 и член 418 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и член 14 став 1 алинеја 1 и член 41 од Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, во државна сопственост бр.19-7554/2-07 од 28.02.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, во државна сопственост бр.19-7554/2-07 од 28.02.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08) членот 4 се менува и гласи:

„Седиште на Друштвото е на улица „Вељко Влаховиќ“ бр.11, општина Центар“.

Член 2

Во членот 17 ставот 1 се менува и гласи:
„Со друштвото управува управен одбор кој се состои од три члена“.

Член 3

Се задолжува Надзорниот одбор на АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, во државна сопственост.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3179/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2156.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 2, глава 2 од Програмата за статистички истражувања за периодот 2008-2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 255 НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UN/ECE, А ВО ВРСКА СО ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА ГЛАВНИТЕ МЕГУНАРОДНИ Е-ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука Државниот завод за статистика во соработка со Министерството за транспорт и врски, Јавно претпријатие МЖ-Инфраструктура и Македонски железници - АД Транспорт, се задолжуваат да обезбедат податоци за густината на сообраќајот на железничките пруги, податоци за бројот на возови, поминати возни километри и податоци за инфраструктурата на меѓународните Е-железници во Република Македонија.

Препораките на Секретаријатот на UN/ECE да се имплементираат и при мерењето на перформансите на возовите во склоп на железничката мрежа изразена преку поминатите километри на возовите земени од различни категории на возови.

Член 2

При обработката на податоците Државниот завод за статистика и другите учесници треба да ги имаат во предвид и препораките на Секретаријатот на UN/ECE (според Резолуцијата 255).

Член 3

Државниот завод за статистика треба до 30 јуни 2011 година да ги достави податоците од Пописот на Е-железничкиот сообраќај до Секретаријатот на UN/ECE заедно со Извештајот усвоен од Владата на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3842/1
27 јули 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2157.

Врз основа на член 52 став 2 алинеи 2, 5 и 6 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА СПОМЕНИЦИ И МЕСТА-ИКОМОС

Член 1

Недвижната ствар, административен простор, лоциран на КП 9106, во КО Скопје-Центар, евидентиран во Имотен лист бр. 9314, викано место Подгорје згр. 2, пл.

014, ск. 078, со адреса на ул. „Покриена Чаршија“ бр. 37 Б, локал 13 - Безистен, Стара Скопска чаршија, со вкупна површина од 55 м², сопственост на Република Македонија, се дава во закуп со непосредна спогодба на Македонскиот национален комитет за споменици и места-ИКОМОС, со услов за намена за користење на недвижната ствар од здруженија на граѓани и фондации за остварување на непрофитни дејности во полето на заштитата на културното наследство на национално и меѓународно ниво, од интерес за Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава во закуп на Македонскиот национален комитет за споменици и места-ИКОМОС за период од шест години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од едно евро за метар квадратен, пресметан во денарска противвредност, според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија, сметано на денот на исплатата.

Член 3

Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во член 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Министерството за култура и Македонскиот национален комитет за споменици и места-ИКОМОС, во рок од 15 дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4260/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2158.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.08.2010 донесе

О Д Л У К А ЗА ОДДЕЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ Е ПОТРЕБЕН УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат одделните земјоделски производи за кои е потребен упис во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи.

Член 2

Земјоделски производи за кои е потребен упис во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи се меркантилна пченица и брашно од пченица.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4352/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2159.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ЗА АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА

Член 1

Во „Одлуката за доделување средства за постдипломски студии во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2010/2011 година“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2010 и 74/2010) во член 1, во ставот 1 износот од „8.000.000,00“ се менува со износот „7.000.000,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4409/1
31 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

2160.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАКАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

1. Во Одлуката за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Сојузна Република Германија „COMBINED ENDEAVOUR“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/10), точката 1 се менува и гласи:

„1. За учество во вежбовната активност „COMBINED ENDEAVOUR“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Графенвор, Сојузна Република Германија и Констанца, Романија, во периодот од 30 август до 17 септември 2010 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 28 припадници на постојаниот состав на Армијата од кои 21 припадник на АРМ ќе учествува во вежбата која ќе се одржи во СР Германија и седум припадници ќе учествуваат во вежбата која ќе се одржи во Романија.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4448/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2161.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „LOGEX 10“ ВО СР ГЕРМАНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „LOGEX 10“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Оберамергау, Сојузна Република Германија, во првата половина на септември 2010 година, се испраќа 1 (еден) припадник на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесникот во вежбовната активност ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, преку Амбасадата во Република Македонија, а финансиските трошоци за дневници на учесникот во вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесникот во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4528/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2162.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот од Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седница одржана на ден 17.08.2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРИ

1. Се отповикува Џудита Илеана Нити од местото Почесен конзул на Република Македонија во Италијанската Република, со седиште во Бари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 99/2
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2163.

Врз основа на член 99 став 7 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2010, 36/2010, 50/2010 и 57/2010), во Првиот дел ОПШТИ ОДРЕДБИ, во поднасловот Посебни цели на програмата, ставот 4 се менува и гласи:

„Становите наменети за продажба во новопредвидените објекти за изградба, во целост ќе се финансира од продажба на станбениот и деловен простор во изградба. Продажбата на целокупниот проектиран простор ќе се врши со 100% плаќање од пазарната продажна цена и во постапка определена со акт на Управниот Одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија“.

2. Во Вториот дел ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТЕКОТ НА 2010 ГОДИНА, ГЛАВА I ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ, во точката I.6 Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Влада на Република Македонија во табелата за објектот катни гаражи во Скопје текстот во колона 2 се менува и гласи:

„Изградба на катни гаражи во Скопје на градежните парцели 5.12, 5.13 и 6.7 од планот Мал ринг и 9.13 од планот на Голем ринг“.

Во ГЛАВА II ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА, во точката II.6 Финансиски показатели за довршување на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија ставот 4 се менува и гласи:

„За изградба на катни гаражи во Скопје на градежните парцели 5.12, 5.13 и 6.7 од планот Мал ринг и 9.13 од планот на Голем ринг, за 2010 година предвидени се да се потрошат 90.000.000,00 денари од кои 26.000.000 денари за подготвителни работи за четирите катни гаражи и 64.000.000 денари за почеток со изградба на катната гаража на парцела 9.13 Голем ринг во Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма“.

3. Прилогот бр. 6 се заменува со нов Прилог бр.6 кој е составен дел на оваа програма.

4. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4153/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог бр. 6

1.6. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Влада на Република Македонија		
Објект	Врста на работа	реализација
1	2	3
Станбена населба во село Стење	Изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одморалиште Царина	изградба
Станбена населба во село Стење	изградба на инфраструктура	изградба
Отешево и Царина	Рушење на постоечки објекти во Отешево и Царина	завршено делумно
Објекти и фасади (уличен фронт) на ул. Самоилова во Скопје	Адаптација и санација	изградба
Дел од трасата за водоснабдување на град Пена река Лешница до Студена река	Изградба на дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена река Лешница до Студена река	изградба
село Боговиње	изградба на една куќа	изградба
Брана ТУРИЈА	Вградување и замена на опрема во градба-брана Турија која е во употреба заради проширување на капацитетот на градбата, а со која не се менува намената на градбата	одржување
Национална Арена Филип II Македонски	Изградба на источна и западна трибина на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и иглуминација на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти	изградба
Катни гаражи во Скопје	Изградба на катни гаражи во Скопје на градежните парцели 5, 12, 5, 13 и 6, 7 од планот Мал Ринг и 9, 13 од планот на Голем Ринг	Изградба (избор на идејно решение по пат на конкурс)

2164.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/09 и 95/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.08.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ
ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ЗА
2010 ГОДИНА**

1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2010 година, раздел 04010 – Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, програма 2, потпрограма 21 – Промоција на меѓуетнички односи, ставка 463 – трансфери до невладини организации кои се наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации, со цел за промовирање на меѓуетнички односи, во вкупен износ од 12.000.000 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели:

	Опис на приоритет	Вкупен износ во денари	Рој на грантови	Износ на средства по грант
1.	Одржување и унапредување на меѓуетничката соработка во областа на културата, спортот и образованието	6.000.000	10	600.000
2.	Унапредување и градење на успешен соживот, толеранција и доверба меѓу различните етнички заедници	3.000.000	5	600.000
3.	Промоција на успешни примери во спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, анализа, мониторинг и унапредување во неговата имплементација	3.000.000	5	600.000

3. За реализација на оваа програма е задолжен Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

4. Здруженијата и фондацииите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности е потребно да достават извештај за начинот на користење на средствата до Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и тоа најдоцна до 30 јуни 2011 година.

5. Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор ќе достави извештај за реализација на Програмата до Владата на Република Македонија, со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати.

6. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4960/1
17 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2165.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2010 година, издаде

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-
СКИ НАТПРЕВАРИ“**

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛЕЈ-ИН ДООЕЛ Штип, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 66, ТЦ-Блок Б, Кочани.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-3992/1
27 јули 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2166.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-4786/1 ОД 22.12.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО,
ТУРИЗАМ И УСЛУГИ „МАКОТЕН“ ДООЕЛ ГЕ-
ВГЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КА-
ЗИНО) ШТО СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМП-
ЛЕКС „ФЛАМИНГО“ ВО ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН БОГОРОДИЦА**

1. Во Лиценцата под број 19-4786/1 од 22.12.2005 година, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија, за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3 бројот „424“ се заменува со бројот „490“, бројот „2“ се заменува со бројот „1“ и бројот „14“ се заменува со бројот „16“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3993/1
27 јули 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
2167.**

Врз основа на член 145 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/06, 66/07, 117/08 и 92/09), министерот за внатрешни работи, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СТРАНЦИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/08, 6/09, 134/09 и 80/10), обрасците бр. 1, 5, 13-а и 13-б се заменуваат со нови обрасци бр.1, 5, 13-а и 13-б кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 141-60146/1
17 август 2010 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Образец бр.1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
THE REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Орг.единица _____
Organizational unit
Број _____
Nr
Место и датум _____
Place and date

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за странците ("Службен весник на Република Македонија" бр.35/2006 и 66/2007) Министерството за внатрешни работи _____ на ден _____ година донесе _____ (надлежна организациона единица)

Pursuant to Article 24 paragraph 1 of the Law on Aliens ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" nr.35/2006 and 66/2007) the Ministry of Internal Affairs _____ on _____ brought the following _____ (competent organizational unit)

РЕШЕНИЕ ЗА ОБИВАЊЕ НА ВЛЕЗ НА СТРАНЕЦ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
DECISION ON DENIAL OF AN ALIEN'S ENTRY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

На _____ година, во _____ на граничниот премин _____

On _____ at _____ at the border crossing point _____

На лицето:

The following person:

Презиме _____ Име _____

Surname _____ Name _____

Дата на раѓање _____ Место на раѓање _____ Пол _____

Date of birth _____ Place of birth _____ Sex _____

Државјанство _____ Престојува во _____

Nationality _____ Resident in _____

Вид на документ за идентификација _____ број _____

Type of identification document _____ number _____

Издаден во _____ на _____

Issued at _____ on _____

Број на виза _____ вид _____ издадена од _____

Visa number _____ type _____ issued by _____

важност од _____ до _____ за период од _____ дена

valid from _____ until _____ for a period of _____ days

кој доаѓа од _____ со превозно средство _____

arriving from _____ by means of _____

на граничниот премин _____ од _____

at the border crossing point _____ from _____

na den _____

on

МУ СЕ ОДБИВА ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА согласно член 23 став 1 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2006 и 66/2007), од следните причини:

HAS BEEN DENIED ENTRY INTO THE REPUBLIC OF MACEDONIA in accordance with Article 23 paragraph 1 of the Law on Aliens (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” nr.35/2006 and 66/2007) for the following reasons:

Не ги исполнува условите за влез во Република Македонија утврдени со Законот за странците

The person concerned does not fulfill the conditions for entry into the Republic of Macedonia as established by the Law on Aliens

(А)-нема важечка и призната патна исправа

s/he possesses no valid and recognized travel document

(Б) -не поседува важечка виза

s/he possesses no valid visa

(В) нема средства за издржување како за периодот на престојот така и за враќање во државата од која доаѓа или за патување во трета држава во која е сигурно дека ќе биде прифатен или не е во можност законски да се стекне со тие средства

s/he does not possess sufficient subsistence means for the period of stay or return to the country from which s/he arrives or his/her journey to a third country in which his/her admission shall be assured or is unable to obtain such means in a legal way

(Г) не приложи документи што ја оправдуваат целта и околностите на предвидениот престој во Република Македонија и документи за патничко осигурување

s/he has no appropriate documentation justifying the purpose and circumstances of intended stay in the Republic of Macedonia and documentation for travel insurance

(Д) протеран е од Република Македонија и за кого има важечка забрана за влез

s/he has been expelled from the Republic of Macedonia and is pronounced an entry ban

(Ѓ) преставува опасност за јавниот ред, националната безбедност, јавното здравје или за меѓународните односи на Република Македонија

s/he presents a threat to the public order, national security, public health or the international relations of the Republic of Macedonia

(Е) не поседува одобрение од родителите, односно старателот за влез и престој во Република Македонија, доколку е малолетник

s/he does not possess a consent from his/her parents or the guardian to enter and stay in the Republic of Macedonia in case of a minor person

(Ж) постојат сериозни сомневања дека неговиот престој во државата ќе биде поврзан со извршување на терористички или други насилни дејствија, кривични дела поврзани со производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори или извршување на други кривични дела за кои е предвидена казна од најмалку една година

there is serious suspicion that his/her stay in the country will be connected with terrorist or other violent activities, crimes related to production and release of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors or other criminal acts which are punishable by minimum of one year of imprisonment.

(З) има намера да помине преку територијата на Република Македонија, а не ги исполнува условите за влез во трета држава

s/he has an intention to pass through the territory of the Republic of Macedonia, however, does not fulfill the conditions for entry into a third country

(С) не ги намирал финансиските трошоци кои настанале со негово претходно привремено задржување и присилно отстранување

s/he has not met his/her financial obligations arising from his/her prior temporary detention and deportation

(И) постојат основи за сомневање дека ќе се вработи или ќе работи на територијата на Република Македонија спротивно на прописите за работните односи

there is a grounded suspicion that s/he is to be employed or work on the territory of the Republic of Macedonia contrary to work regulations

(Ј) постојат основи на сомневање дека странецот нема да престојува во Република Македонија за наведената цел

there is a grounded suspicion that s/he is has no intention to stay in the Republic of Macedonia for the purpose indicated

(К) дава неточни податоци за себе или за целта и околностите на патувањето и престојот

s/he supplies incorrect data for him/herself or the purpose and circumstances of his/her travel or stay

(Л) се послужил со фалсификувани, туѓи или неважечки патни или други исправи

s/he uses false, another person's or invalid travel or other identification documents.

(Љ) веќе престојувал три месеца во текот на шестмесечниот период

s/he resided threes month during period of six month

Забелешки

Comments

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

PRECEPT

Против наведеното решение може да се поднесе жалба во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на решението.

Against the above decision it is allowed to make a complaint to be lodged within 8 (eight) days as from the date of the receipt of the decision.

Жалбата се поднесува до Владата на Република Македонија, Комисија за решавање управни работи во втор степен од областа на одбраната, внатрешните работи, правосудство и управа, преку органот кој го донел решението.

The complaint is lodged with the Government of the Republic of Macedonia, the Commission for Administrative Matters of Second Instance in the field of defense, internal affairs, justice and administration through the decision-making authority

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

The complaint does not have a suspension effect on the decision.

Потпис на лицето на кое му е одбиен влез

Signature of the person

М.П.
L.S.

Потпис на службено лице

Signature of authorized official

Да се врачи еден примерок на именуваниот
A copy of this document is to be given to the person concerned

Образец бр.5



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
 THE REPUBLIC OF MACEDONIA
 MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Орг. единица _____
 Organizational unit
 Број _____
 Nr
 Место и датум _____
 Place and date

Врз основа на член 57 од Законот за странците ("Службен весник на Република Македонија" бр.35/2006 и 66/2007) Министерството за внатрешни работи _____ на ден _____ година донесе _____ (назив на организационата единица)

Pursuant to Article 57 of the Law on Aliens ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" nr.35/2006 and 66/2007) the Ministry of Internal Affairs _____ on _____ brought the following: _____ (competent organizational unit)

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
 DECISION ON EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

На лицето

The following person:

Презиме _____ Име _____
 Surname _____ Name _____

Дата на раѓање _____ Место на раѓање _____ Пол _____
 Date of birth _____ Place of birth _____ Sex _____

Државјанство _____ Престојува во _____
 Nationality _____ Resident in _____

Адреса на лицето во Republika Makedonija _____
 Address in the Republic of Macedonia _____

Вид на документ за идентификација _____ број _____
 Type of identification document _____ number _____

Издаден во _____ на _____
 Issued at _____ on _____

Со рок на важност до _____.

Valid until

МУ СЕ ПРОДОЛЖУВА ДОЗВОЛАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

HAS BEEN EXTENDED TEMPORARY RESIDENCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

заради _____

for the purpose of

за период од _____ месеци.

for the period of _____ months

По спроведена постапка утврдено е дека се исполнети условите за продолжување на дозволата за привремен престој, согласно член 57 од Законот за странците ("Службен весник на Република Македонија" бр.35/2006 и 66/2007).

The procedure conducted has shown that conditions for extension of temporary residence permit in accordance with Article 57 of the Law on Foreigners ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" nr. 35/2006 and 66/2007) are fulfilled.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

PRECEPT

Против наведеното решение може да се поднесе жалба во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на решението.

Against the above decision it is allowed to make a complaint to be lodged within 8 (eight) days as from the date of the receipt of the decision.

Жалбата се поднесува до Владата на Република Македонија, Комисија за решавање управни работи во втор степен од областа на одбраната, внатрешните работи, правосудство и управа, преку органот кој го донел решението.

The complaint is lodged with the Government of the Republic of Macedonia, the Commission for Administrative Matters of Second Instance in the field of defense, internal affairs, justice and administration through the decision-making authority

Жалбата го одлага извршувањето на решението.

The complaint does not have a suspension effect on the decision.

М.П.
L.S.

Потпис на службено лице
Signature of authorized official

Образец бр. 13-а



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
THE REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Орг. единица _____
Organizational unit
Број _____
Number
Место и датум _____
Place and date

Врз основа на член 108 ставови 3 и 4 од Законот за странците ("Службен весник на Република Македонија" бр.35/2006, 66/2007 и 117/2008) Министерството за внатрешни работи _____ на _____ ден _____ година донесе (назив на организационата единица)

Pursuant to Article 103 paragraphs 3 and 4 of the Law on Aliens ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" nr.35/2006, 66/2007 and 117/2008) the Ministry of Internal Affairs _____ on _____ brought the following: (competent organizational unit)

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ВО ПРИФАТЕН ЦЕНТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
DECISION FOR TEMPORARY DETENTION OF THE ALIEN IN DETENTION CENTER IN THE MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS

ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАДРЖУВА во Прифатен центар лицето:

The following person is temporary detained in Detention center

Презиме _____ Име _____

Surname _____ Name _____

од татко _____ мајка _____

father _____ mother _____

Дата на раѓање _____ Место на раѓање _____ Пол _____

Date of birth _____ Place of birth _____ Sex _____

Државјанство _____

Nationality _____

Вид на документ за идентификација _____ број _____

Type of identification document _____ number _____

Издаден во _____ на _____

Issued at _____ on _____

Со рок на важност до _____

Valid until _____

ПРАВЕН ОСНОВ за привремено задржување на лицето _____

LEGAL GROUNDS for expulsion of the person _____

Образец бр.13-б



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
THE REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Орг. единица _____
Organizational unit
Број _____
Number
Место и датум _____
Place and date

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија „ бр.35/2006, 66/2007, 117/2008 и 92/2009) Министерството за внатрешни работи _____ на ден _____ година донесе:
(назив на организационата единица)

Pursuant to Article 110 paragraphs 1 of the Law on Aliens (Official Gazette of the Republic of Macedonia nr. 35/2006, 66/2007, 117/2008 and 92/2009) the Ministry of Internal Affairs _____ brought the following: _____
(competent organizational unit)

РЕШЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО НА СТРАНЕЦ САМО
ВО МЕСТОТО НА ПРЕСТОЈ

DECISION FOR RESTRICTION OF MOVEMENT OF THE ALIEN ONLY IN THE PLACE OF STAY

Се ограничува движењето само во местото на престој на лицето:

The movement is restricted only in the place of stay to the following person

Презиме _____ Име _____

Surname _____ Name _____

од татко _____ мајка _____

father _____ mother _____

Дата на раѓање _____ место на раѓање _____ пол _____

Date of birth _____ place of birth _____ sex _____

Државјанство _____

Nationality _____

Вид на документ за идентификација _____ бр _____

Type of identification document _____ number _____

Издаден во _____ на _____

Issued at _____ on _____

Со рок на важност до _____

Valid until _____

ПРАВЕН ОСНОВ за ограничување на движењето на странец само во местото на престој _____

LEGAL GROUNDS for restriction of movement of the alien only in the place of stay _____

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****2168.**

Врз основа на член 23 став 5 од Законот за здравје-то на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА НА РАСТЕ-
НИЈА, РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ
ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НА МЕСТА НА ВЛЕЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА*****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителните производи и други објекти и предмети на места на влез во Република Македонија (во натамошниот текст: пратки).

Член 2

Фитосанитарната инспекција на местото на влез во Република Македонија или во негова непосредна близина, определени за вршење на фитосанитарна инспекција, фитосанитарниот инспектор ја врши во - соодветни простории, со примена на соодветна апаратура и опрема за вршење на административни процедури и за проверка на документација, проверка на идентитет и проверка на здравствена состојба на растенијата.

Проверката на здравствената состојба на растенијата се врши со земање и испитување на моистри/примероци кои фитосанитарниот инспектор ги доставува до овластена лабораторија, која врши лабораториски тестови на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети на примероците/мострите за утврдување присуство на штетни организми или дијагностицирање и детерминирање на истите како и биолошко тестирање, испитување на физичко-хемиските својства на производите и анализа на семенскиот и садениот материјал.

Фитосанитарниот инспектор ја врши инспекцијата постапувајќи според Прирачникот за определување на насоките за инспекција, препораките на Европската унија за фитосанитарни инспекции, и користи збирки на прописи, програми и соодветни подзаконски акти од областа на здравјето на растенијата.

Доколку при вршењето на фитосанитарната инспекција фитосанитарниот инспектор се посомнева на присуство на штетен организам, применува инструкции за соодветна постапка за осигурување на безбедноста на примероците кога се движат до и во лабораторијата утврдени во Прирачникот за здравјето на растенијата.

Доколку постои опасност од ризик по здравјето на растенијата или било кои промени во количина/ волумен на растенијата, растителните производи и други објекти и предмети за пратките кои се официјално стопирани и задржани поради сомневање за присуство на штетен организам, треба да се имаат во предвид резултатите од дијагностичките испитувања од овластената лабораторија за превземање на соодветни фитосанитарни мерки од страна на фитосанитарниот инспектор.

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите од Директивата на Комисијата бр.98/22/ЕЗ која се однесува на минимум услови за спроведување на проверка на здравјето на растенија во Заедницата, на инспекциските служби поинакви отколку тие на местата на дестинација на растенија, растителни производи и други објекти кои доаѓаат од трети земји, број 31998L0022.

Член 3

Фитосанитарниот инспектор за ист вид на пратки врши инспекциски надзор на ист начин.

Увозниците, превозниците, транспортерите или нивните претставници кои увезуваат пратки во Република Македонија при инспекција на превозните средства и на пратките, треба да овозможат непречен пристап до било кој дел од пратката, да обезбедат персонал за отварање на превозното средство и соодветен пристап до сите делови од пратката.

Во случај да постои ризик по здравјето на растенијата во земјата или во случај на било какви промени во бројот на пратките кои треба да бидат предмет на фитосанитарна инспекција, фитосанитарниот инспектор треба да го врши инспекцискиот надзор во пократок временски период и согласно ново настанатите услови и потреби заради отстранувањето на ризикот по здравјето на растенијата.

Член 4

Фитосанитарниот инспектор врши фитосанитарна инспекција на отворен простор со осветлување од (500 Lux) и на обележан паркинг простор и платформа со покрив за вршење на инспекција.

При вршење на фитосанитарна инспекција на место на влез на железница, пратката треба да биде поставена на посебна линија за инспекција или на платформа за вршење на инспекција, и пред инспекцијата возовите треба да бидат заштитени со заштитни катанци (сопирачи) и високонапонската мрежа треба да биде исклучена.

Фитосанитарниот инспектор инспекцијата на воздушните пратки и пратките по пошта ги врши на соодветно место за складирање под царински надзор.

Фитосанитарната инспекција на пратките на патник кој е индивидуален поединец се вршат на граничен премин, а пратките во контејнери се прегледуваат на местото на влез или на посебен терминал за контејнери, каде контејнерите може да бидат отворени.

Член 5

Фитосанитарниот инспектор врши фитосанитарна инспекција во затворено место под осветлување од (500 Lux).

Фитосанитарниот инспектор од став 1 од овој член, фитосанитарна инспекција ја врши преку визуелни прегледи и по земањето и подготовката на официјалните мострите ги испраќа до овластена лабораторија. Мострите/примероците пред да се достават во лабораторијата се затвараат, пакуваат и на истите се става печат или жиг за заштита на примероците.

Во случај на карантин на пратки фитосанитарниот инспектор треба да изврши дезинфекција на просторите и опремата користени за проверка на здравјето на растенијата.

Во случај на карантин на пратки кои се наоѓаат во превозното средство фитосанитарниот инспектор истите ги упатува да се складираат или дислоцираат на соодветно место кое е под надзор или кога тоа е неопходно да се уништат или се спроведува друг соодветен третман на сите или на дел од задржаната пратка.

При вршење на фитосанитарна инспекција фитосанитарниот инспектор користи: фотокопир, скенер, принтер, факс и соодветен комуникациски систем кој овозможува брзо поврзување со другите места на влез, со Државниот инспекторат за земјоделство, Фитосанитарната управата, Управа за семе и саден материјал, Државната фитосанитарна лабораторија и со други институции кои се надлежни за здравјето на растенијата, царинските служби, Комисијата на Европската Унија и со Земјите членки на Европската Унија.

Член 6

Одредбите од член 2 став 3 од овој правилник во врска со пристапот до најновите препораки на Европската Унија во поглед на инспекциите ќе почнат да се применуваат по пристапување на Република Македонија во Европската Унија.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-55/6
3 август 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

2169.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Охридска Банка АД Охрид број 0204-4037/2 од 05.08.2010 година, на седницата одржана на ден 11.08.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Охридска Банка АД Охрид се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - единаесетта емисија на 116.037 обични акции во износ од 307.498.050 денари, согласно Одлуката СО бр. 0201-3946/3 од 23.07.2010 година за издавање на обични акции на Охридска Банка АД Охрид на институционален инвеститор по пат на приватна понуда-единаесетта емисија, донесена од Собранието на акционери на Банката.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката СО бр. 0201-3946/3 од 23.07.2010 година за издавање на обични акции на Охридска Банка АД Охрид на институционален инвеститор по пат на приватна понуда-единаесетта емисија.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-119 Комисија за хартии од вредност
11 август 2010 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Наќева Кавракова, с.р.

2170.

Врз основа на член 158 став 3, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на РМ, на седницата одржана на ден 30.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај Ветекс АД Велес, друштво со посебни обврски за известување во смисла на член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност на РМ и ненавремено објавување на ценовно чувствителна информација во врска со заснована хипотека од прв ред врз недвижниот имот, деловни објекти сопственост на Ветекс АД Велес во корист на НЛБ Тутунска банка АД Скопје, заради обезбедување на побарување од 200.000,00 евра и заснован залог врз подвижен имот, деловна опрема и заснована хипотека врз недвижен имот, производни погони со магацински простор, сопственост на Друштвото во корист на Комерцијална банка АД Скопје, заради обезбедување на побарување од 568.500,00 евра.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Ветекс АД Велес, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување на информациите за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение во „Службен весник на РМ“ и на веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по неговата конечност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр. УП 1-08-71 Комисија за хартии од вредност
30 јуни 2010 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

2171.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/2008 и 57/2010) постапувајќи по Барањето на Брокерската куќа Нови Триглав АД Скопје од 02.07.2010 година, на седницата одржана на ден 11.08.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Марјан Поповски, дипломиран економист, за директор на Брокерската куќа Нови Триглав АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Марјан Поповски за директор на Брокерската куќа Нови Триглав АД Скопје се дава за период од (4) четири години.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1-08-80 Комисија за хартии од вредност
11 август 2010 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

2172.

Врз основа на член 158 став 3, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 14.07.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај АД Фабрика за кабли Неготино од Неготино, друштво со посебни обврски за известување во смисла на член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради недоставување до Комисијата за хартии од вредност и необјавување на ценовно чувствителна информација во врска со заснован залог врз подвижен имот, сопственост на заложниот должник АД Фабрика за кабли Неготино од Неготино кај заложниот доверител Министерството за финансии, УЈП Скопје, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.34 од 01.03.2010 година.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на АД Фабрика за кабли Неготино од Неготино, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување на информациите за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова решение во „Службен весник на РМ“ и на веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по неговата конечност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр. УП 1-08-84 Комисија за хартии од вредност
14 јули 2010 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

2173.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје број 03-060/1 од 19.07.2010 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 11.08.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Не се дава согласност на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје за пренос на работите во врска со воспоставување и одржување на односи со вложувачите на трети лица на правното лице СИНЕРГИЈА ПЛУС ДОО Скопје, со седиште на улица „Ленинова“ број 64 А/2, заради неисполнување на кадровската, техничката и организациона оспособеност на СИНЕРГИЈА ПЛУС ДОО Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1-08-118 Комисија за хартии од вредност
11 август 2010 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010111